

„ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА СЗПМ

Наградата значи чест, но и обврска

По повод одбележувањето на 70 години пензионерско организирање во Македонија, на 16 септември 2016 година во Скопје се одржа свечена академија на која претседателот на државата, неговата екселенција д-р Ѓорге Иванов, на СЗПМ свечено му го врачи одликувањето „Повелба на Република Македонија“ за активностите, сплотеноста и заедништвото, за придонесот во развојот и изградбата на нашата земја во изминатите седум децении. Голем јубилеј и голема награда преточена во почит и признание.

Свечената академија се одржа во присуство на околу 700 пензионери и гости од земјата и странство кои со почит, гордост и аплауз го пратеа обраќањето на првиот човек на нашата земја.

- Почитувани пензионери, драги гости, дами и господа, пред 25 години Република Македонија прогласи независност и сувереност. Најголем удел во тој голем историски потфат имаа генерациите кои беа работоспособни и кои на своите рамена, со својот труд, искуство и знаење придонесуваа кон градењето на младата држава. Голем дел од таа клучна генерација веќе не се млади, ниту вработени. Денес сум тука со вас во својство на покровител на прославата на седум децении пензионерско организирање во Република Македонија. Особено ми е драго што на денешнава академија ќе имам и можност на Сојузот на здруженијата на пензионери на Република Македонија да му доделам „Повелба на Република Македонија“ како благодарност за сите нивни активности на полето на пензионерското организирање.

Јубилеите се убава можност да се направи рекапитулација на сработеното. Благосостојбата на една држава може да се согледа од тоа како ги третира најмладите и најстарите граѓани. Државата треба да продолжи со своите програми и проекти за да ви овозможи достоинствен живот. Овој јубилеј е можност да се еволуираат програмите и активностите и, секако, со нова енергија да се продолжи во унапредувањето на правата и должностите на пензионерите. Велам должности, бидејќи вие сте многу важен дел од општеството.

Пензионирањето од работа не значи пензионирање од општеството. Напротив, пензионерите со своите активности имагање во рамките на домот и семејството, но и во пошироката заедница, преку учество во најразлични иницијативи со своето искуство и интелектуален капацитет се активни чинители на општествените текови. Сево ова на соодветен начин треба да биде максимално исползувано и верифицирано од нашето општество.

Навистина е импресивна листата на активности, иницијативи, програмски содржини, организирани, иницирани и реализирани од здруженијата на пензионери во сите делови на нашата земја. Исто така, впечатливи се



и активностите на полето на културата и уметноста, особено во музиката. Неодминлив дел се и спортските пензионерски натпревари на локално, регионално и на државно ниво.

Ја поздравувам и меѓународната соработка што ја остварува Сојузот на здруженијата на пензионери на Република Македонија. Секако, кога се зборува за она што е дејност на Сојузот не може да се изостави медиумската активност, пред сè издавањето на месечникот „Пензионер плус“, но и редовно ажурираната интернет-страница на Сојузот, кои нудат неопходни и корисни информации.

Драги пензионери, „Повелбата на Република Македонија“ е и признание за сите пензионери, за нивниот придонес за заедницата за време на работниот век, но и по заминувањето во пензија. Но истовремено е и очекување од вас. Да го пренесете вашето акумулирано знаење, искуство и мудрост, без кои ниту едно општество не може да функционира. Да ни помогнете да не ги повторуваме грешките што се правеле во минато-

то. Да им дадете пример на младите.

На крајот од моево обраќање би сакал од сè срце да ви посакам со радост и во добро здравје да уживате во вашите пензионерски денови, кои сте ги заслужиле макотрпно работејќи. Со мислата за благосостојба на сите наши граѓани и за силна и просперитетна Република Македонија, дозволете ми, на самиот крај, уште еднаш да ви го честитам големиот јубилеј и да ви посакам среќни и исполнети пензионерски денови.

По обраќањето, претседателот Иванов во многу свечена атмосфера му ја врачи „Повелбата на Република Македонија“ на претседателот на СЗПМ, Драги Аргиоровски. Примајќи го ова највисоко признание што СЗПМ го има добиено во изминатите 7 децении, Аргиоровски се заблагодари со пригодни зборови.

- Во овој свечен миг, дозволете ми најпрвин во името на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и во лично име најискрено да се заблагодарам на претседателот на Република Македонија, неговата ексе-

ленција д-р Ѓорге Иванов за врачено-то одликување на Сојузот, кое значи признание за 250 илјади пензионери - членови на една од најстарите, најмасовните, најактивните невладини, неполитички, мултиетнички граѓански организации во Република Македонија. Одликувањето „Повелба на Република Македонија“ е највисокото признание во седумдецениската историја на пензионерското организирање во нашата земја. Затоа, голема, голема благодарност на претседателот на Република Македонија и на соодветната комисија. Голема благодарност кон почитуваниот претседател, кој со оваа Повелба им прави чест и почит на сите пензионери во нашата земја.

Им благодариме за присуството на сите владини претставници, државни институции, раководители на значајни компании со кои соработуваме, на сите добитници на јубилејни плакети и признанија, на учесниците во програмата на свечената академија, на членовите на гардата на претседателот, на гостите од пензионерските сојузи на Словенија и на Албанија, на медиумите, на сите вас кои со своето присуство го зголемивте значењето на ова величествено одбележување на 70-годишнината на пензионерското организирање во нашата земја. Тоа е редок јубилеј што заслужува особен репект и од пошироката јавност - истакна Аргиоровски.

Потоа претседателот Аргиоровски зборуваше за историјатот и развојот на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија во изминатите 7 децении и додаде дека денес СЗПМ е силна масовна мултиетничка граѓанска асоцијација која развивајќи се во континуитет остава траги и во развојот на државата и со своите 53 доброволно здружени здруженија на пензионери е и вистински репрезент на неговото височество пензионерот.

Како што е познато, во последните неколку години Сојузот во интерес

на пензионерите остварува многу добра соработка со Министерството за труд и социјална политика, со Министерството за култура, со Фондот на ПИОМ, со Фондот за здравствено осигурување, со Сојузот на синдикатите на Македонија и со Црвениот крст на Македонија. Благодарение на таа соработка и ангажираност се реализирани голем број проекти во интерес на пензионерите.

Карактеристика на периодот од новиот милениум е отстранувањето на информативниот мрак за пензионерската проблематика, со излегувањето на „Пензионерски видици“ во 2005 година како прилог на весникот „Нова Македонија“, со воведувањето емисии на Македонската телевизија и Радио Скопје, а во 2008 година почна да излегува и весникот за сегашните и идните пензионери „Пензионер плус“ со страница на албански јазик. Воведени се и современа интернет-страница на СЗПМ, како и прилог за пензионерите во весникот на албански јазик „Коха“. Во сите нив се негува методот на ширење на вистината и на фактите. Тоа придонесува пензионерите и јавноста навремено, правилно и точно да бидат информирани и со непобитни аргументи да ја негуваат вистината. Со ваквото богато информирање Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија е единствен на Балканот.

Сите наведени активности и резултати се за почитување. Кога станува збор за пензионерската проблематика, СЗПМ е категоричен дека сите политички фактори треба да имаат единствен позитивен став, бидејќи тоа се битни прашања за пензионерите, а и во интерес и на државата. Очекуваме успешно да продолжиме да чекориме по патот кој сме го одбрале со нашето искуство, знаење и мудрост и по кој чекориме седум децении. Мудрост и искуство ги красат постарите, а силата е кај помладите - заедно постигнуваме повеќе.

Во салата се слушаше аплауз помешан со радост и со гордост. Сите беа радосни и заради високото признание, но и свесни дека признание е и обврска за постигнување уште поголеми резултати и поголема ангажираност за подобар стандард и поквалитетно исполнети пензионерски денови.

Во рамките на свеченоста беше изведена и пригодна културно-уметничка програма со учество на пејачки и игроорни групи и музичари од здруженијата на пензионери од Гази Баба, Кисела Вода, Солидарност-Аеродром, Чаир и Ѓорче Петров.

На крајот, во ресторанот „Ханибал“ беа врачени плакети и признанија на институции, истакнати личности, здруженија и активисти за особен придонес во развојот на пензионерското организирање во Македонија.



„ДВАЕСЕТ И ПРВА РЕПУБЛИЧКА ПЕНЗИОНЕРСКА СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА РАДОВИШ 2016“

Охрид и Дебрца по 6-ти пат најдобри



Најдобрите натпреварувачи од регионалните спортски игри на ЗП од Македонија, на 3 септември 2016 година ги одмерија своите сили во 11 спортски дисциплини на Републичката пензионерска олимпијада што се одржа во Радовиш. Во мошне изедначена борба и во голема конкуренција највисоките места во екипен пласман ги зазедоа ЗП-Охрид - првото, ЗП-Прилеп - второто и ЗП-Тетово - третото место. По дисциплини и категории натпреварувачите ги постигнаа следните резултати:

Во стрелаштво со воздушна пушка во женска конкуренција најдобра беше екипата од ЗП-Охрид и Дебрца, пред ЗП-Центар и ОВР-Скопје, а во машка конкуренција, исто како и лани, првото место го освои екипата на ЗП-Кочани, втори биа спортистите од ОВР-Скопје, а трети од ЗП-Прилеп.

Во дисциплината шах во женска конкуренција првото место го освои екипата на ЗП-Центар-Скопје, пред ЗП-Струга и ЗП-Македонска Каменица, а во машка конкуренција златото им припадна на шахистите од ЗП-Центар, додека среброто го освоија тетовци, а

бронзата штипјани.

Во пикадо во женска конкуренција, како и лани, најдобра беше екипата од ЗП-Делчево, пред ЗП-Крива Паланка и ЗП-Солидарни пензионери-Илинден, а во машка конкуренција победниците од ЗП-ОВР Скопје зад себе ги оставија натпреварувачите од ЗП-Делчево и ЗП-Прилеп.

Во дисциплината тегнење јаже во женска конкуренција припадничките на ЗП-Тетово го освоија првото место, на ЗП-Солидарни пензионери од Илинден им припадна второто место, а третото на ЗП-Прилеп. Во машка конкуренција, ЗП-Кочани од третото место лани, сега се искачи на првото, ЗП-Гази Баба се задоволи со второто место, а третото го освои ЗП-Тетово. Во новата дисциплина фудбал, во женска конкуренција првото место го освоија фудбалерките од Прилеп, второто велешанки и третото радовишанки. Во машка конкуренција најдобри шутери биа крушевчани, пред фудбалерите од ЗП-Делчево и од ЗП-Куманово.

Во натпреварувањето во кошарка, најпрецизни фрлања во кош имаше женската екипа од ЗП-Крива Паланка,

второ место освои екипата на ЗП-Прилеп и трето натпреварувачките од ЗП-Горче Петров. Во машка конкуренција во кошарка прво место освои ЗП-Кочани, второ ЗП-Солидарни пензионери-Илинден и трето ЗП-Тетово.

Во фрлање гуле во женска конкуренција неколку години по ред првото место се уште го држи Марија Каракамишева од ЗП-Богданци. Второпласирана беше Менче Стаменова од ЗП-Кратово и трето место освои Милица Андреевска од ЗП-Солидарност-Аеродром. Во машка конкуренција најдобар беше Блажо Станојков од ЗП-Куманово, второто место го освои Златко Кардиовиќ од ЗП-Солидарност-Аеродром и третопласиран беше Зоран Јошевски од ЗП-Прилеп.

Во дисциплината трчање, за жени до 60 години, првото место припадна на Славица Тимосиевска од Тетово, второто на Јасмина Тодоровска од Куманово, а третото на Петрунка Георгиевска од Македонска Каменица. Во истата дисциплина, но во категоријата над 60 години, најдобра беше Благица Миркулоска од Охрид, пред Блага Михова од Кочани и Борјанка Трипунова од Штип. Во машка конкуренција во трчање до 60 години најбрз беше Мојсо Балеvски од ЗП-Битола пред Зоран Петковски од ЗП-Велес и Ристо Нетков од ЗП-Штип. Во категоријата над 60 години првото место с уште го држи Блаже Србиновски од Охрид, втор беше Блажо Кировски од Валандово, а трет Благоја Цветановски од ЗП-Кратово. Во поединечната дисциплина скок од место се натпреваруваа само мажи и најдалеку од сите скок-



на Ѓорѓи Николов од ЗП-Кочани. Втор беше Мирослав Кузмановски од ЗП-Прилеп и трет Јонче Апостолов од ЗП-Кавадарци.

Во дисциплината домино во женска конкуренција најдобра беше Слободанка Талевска од ЗП-Ресен, пред Стојна Вељковиќ од ЗП-Куманово и Блага Вељановска од ЗП-Кичево. Во машка конкуренција за првото место се избори Димитар Стаменов од ЗП-Ново Село, за второто Никола Манасиев од ЗП-Злетово и за третото - Благоја Гиновски од ЗП-Крушево.

Првото место во табла - жени го освои Наташа Мишева од ЗП-Чаир, второто Мирјана Чалова од ЗП-Демир Капија и третото Славица Јованова од ЗП-Прилеп. Во машка конкуренција најдобар беше Кирил Стојанов од ЗП-Тафталиџе, втор беше Андон Трајанов

од Радовиш и трет Петре Петров од Кратово.

На крајот на првенството беа прогласени и најдобрите поединци во трите дисциплини: стрелаштво, шах и пикадо во женска и во машка конкуренција. Епитетот најдобри меѓу најдобрите го заслужија: Снежана Милошеска (ЗП-Охрид) и Драги Гацев (ЗП-Кочани) - стрелаштво, Лилјана Славевска (ЗП-Центар) и Александар Степановски (ЗП-Битола) - шах, Марија Станковиќ (ЗП-Солидарни пензионери-Илинден) и Цветан Ефтимовски (ЗП-Делчево) - пикадо.

Натпреварите завршија со предавање на предниот пехар на победниците од ЗП-Охрид и Дебрца, на кои по 6-ти пат им го врачи претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.

Мендо Димовски



ПРОМОЦИЈА НА НОВА КНИГА НА ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЗПМ

Светилник што ја осветлува вистината

Вистината е поим од врвно значење во животот, затоа сите ние секојдневно трагаме по неа. Книгата на Аргировски изобилува со показатели за вистината кои се систематизирани и презентирани и преку споредбени анализи

На 26 август 2016 година, во преполната сала на ССМ, пред над 200 љубители на пишаниот збор меѓу кои беа и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот на општината Горче Петров, Сокол Митровски, Љупчо Ајдински, почесен претседател на граѓанската организација „Скопјанката Мајка Тереза“ и други гости беше промовирана книгата „Аргументите ја осветлуваат вистината“ од Драги Аргировски, познат новинар и публицист. Прв за книгата и за авторот зборуваше промоторот Александар Димковски, главен и одговорен уредник на весникот „Нова Македонија“.

Ми претставува особена чест и задоволство да ви се обратам и да изложам дел од своите согледувања за пензионерската проблематика, со посебен акцент на книгата „Аргументите ја осветлуваат вистината“ на почитуваниот претседател на СЗПМ, Драги Аргировски. Она што воодушевува кај пензионерите и треба да биде пример за сите е чувството на заедништво, сплотеност и припадност кон државата и нивниот патриотизам во третото доба, наспроти редицата примери на поделби по социјална, политичка или партиска линија, на кои често сме сведоци. На многубројните настани што ги организираат пензионерите, масовно учествуваат Македонци, Албанци, Срби, Турци, Власи, Роми... Се дружат, се натпреваруваат, се шегуваат. Со еден збор, му се радуваат на животот. Затоа и не изненадува податокот од книгата „Аргументите ја осветлуваат вистината“ дека СЗПМ денес, во поглед на богатството на информативни содржини достапни за своето членство, но и за сите граѓани, е единствен пример на Балканот. Книгата „Аргументите ја осветлуваат вистината“ изобилува со факти, аргументи кои се поткрепени со релевантни податоци. Вистината е поим од врвно значење во животот, затоа сите ние секојдневно трагаме по неа. Книгата на Аргировски изобилува со показатели за вистината кои се систематизирани и презентирани и преку споредбени анализи. На еден разбирлив, сликовит, инспиративен начин, изграден и препознатлив новинарски стил, авторот ја третира проблематиката, задржувајќи го на високо ниво вниманието на читателот. По својот значај, несомнено и оваа книга како и неговите претходни 19 дела ќе влезат во антологијата на домашната публицистичка дејност, особено кога станува збор за пензионерската проблематика. Во таа насока и делото „Аргументите ја осветлуваат вистината“ претставува најдобар доказ, печат за сегашноста, но и своевиден паметник за идните генерации, што нуди одговори на сите најактуелни теми и дилеми поврзани со животот на пензионерите - истакна Димковски.

Потоа на присутните им се обрати Калина С. Андонова, главна и одговор-



на уредничка на весникот „Пензионер плус“, рецензент на книгата и еден од промоторите.

Книгата „Аргументите ја осветлуваат вистината“ од Драги Аргировски, како што се гледа од самиот наслов е посветена на вистината и трагањето на Аргировски по неа. Многу книги се напишани не за да се верува слепо во напишаното во нив, туку тие се пишуваат за да му дадат на читателот можност да размислува за изнесените аргументи и од напишаното да ја осознае вистината. Умберто Еко рекол: „Ако немаш што да кажеш, не треба да пишуваш“. Публицистот и новинар Драги Аргировски, со своето големо искуство има што да каже, и затоа пишува. Доказ за тоа се неговите 20 книги! Аргировски е умен и храбар автор со визионерски погледи. Тој преку своите размислувања, обраќања и коментари, преку своите анализи со успех ја осветлува вистината, изнесувајќи низа аргументи и факти. На тој начин, тој преку неговите книги се претвора од набљудувач во активен учесник и бранител на вистината во граници на своите можности. Книгата „Аргументите ја осветлуваат вистината“ е дело во кое се поместени голем број негови видувања, но и истражувања поврзани со пензионерскиот живот. Книгата содржи анализи и истражувања за активното стареење, за подобрување на жи-

вотниот стандард во поодминати години, написи во кои се опишани исклучителни напори сето тоа да се преточи во конструктивна соработка со сите надлежни институции на сите нивоа во државата. Книгата е личен придонес на претседателот Драги Аргировски во чест на 70-годишнината од пензионерското организирање во Македонија, како прв човек на најголемата невладина, мултиетничка пензионерска организација. Од книгата многумина ќе ја дознаат вистината и ќе се информираат за многу нешта. Притоа, некои ќе бидат среќни поради тоа, некои можеби не, во секој случај сите ќе бидат побогати за едно сознание кое како светлина ќе допре до нивниот ум и срце, зашто вистината само така се препознава - истакна Андонова.

На промоцијата беше презентирано и мислењето за книгата, авторот и творештвото и од почитуваниот режисер и драматург Бранко Ставрев.

Од морето информации содржани во 20 книги, Драги Аргировски создаде своевидна социолошка студија која го следи комплетно и комплексно човековиот живот. Филозофијата за „активното стареење“ станува базична идеја-водилка на Аргировски и се однесува на неговата цврста намера и натаму да кажува и докажува дека човекот мора да твори дури „колка душа“ или до неговиот последен

здив. Драги Аргировски прави огромен напор да ги реализира позитивните идеи, но истовремено како паралелизам на севкупните дејства сврзани за битките за подобар живот на луѓето од третото доба, постојано поддржува и една вторична акција, а таа е да се забележи се, да се запише и најкусата вест за каков било настан, да се полемизира со неистомисленици, да се направи предговор за книга, да информира за активности, културни, политички, спортски и се што се обелоденило во весник, на радио, на телевизија, а во најново време и на социјалните мрежи, да се претвори во книга-документ за едно време сегашно, кое веќе утре, според метафизичките закономерности ќе се преточи во време минато. Со прецизност на стенодактилограф, општественикот Драги Аргировски го ангажира новинарот Драги Аргировски, кој секое и најмало парче дејство го „снима“, го овековечува, за така минливото да го пресоздаде во трајност, со надеж дека ќе и послужи на иднината. Ќе сумираме дека во Драги Аргировски рамноправно суштествуваат две личности. Онаа на журналистот и онаа на општественикот, што се преточуваат во една за да го закрепнат доказот дека стареењето е неминовно, но ете, можело да биде и активно. Од неговите дела дознавме дека уште пред да излезе на жи-

вотната сцена знаел која и каква улога ќе одигра и со тоа ќе ја декларира смислата на својата творечка присутност пред таткото и татковината - истакна Ставрев.

Свои мислења и пофалби за авторот и за неговото творештво дадоа и Мендо Димовски, Методија Новковски и Нијази Џеџиџи. На крајот, авторот на книгата, Драги Аргировски, им се заблагодари на сите присутни со одбрани зборови на благодарност.

Дозволете ми најпрвин на сите искрено да ви се заблагодарам што најдовте време заедно да ја промовираме мојата дваесетта публицистичка книга „Аргументите ја осветлуваат вистината“. Особена благодарност на промоторот Александар Димковски, главен и одговорен уредник на весникот „Нова Македонија“, на рецензентот Калина Сливовска-Андонова, главна и одговорна уредничка на весникот „Пензионер плус“ и на Бранко Ставрев, познат режисер и драматург, за неговото мислење поместено во книгата. Особена благодарност до сите медиуми кои придонесуваат да се шири вистината за нашата најмасовна и мултиетничка граѓанска организација. Една голема благодарност и до моето семејство, и на сите мои роднини, пријатели и поддржувачи. На крајот да се потсетиме на пораките на две исклучителни личности, нобеловката и светиот симбол на хуманоста и добрината, Мајка Тереза, која неодамна беше прогласена за светица: „Чесноста и искреноста ќе те направат ранлив, не е важно, продолжи да бидеш и чесен и искрен“, и мудрата порака на свети Климент Охридски, нашиот просветител и учител, толку потребна во овие бурни времиња: „Браќа, да се откажеме од секое зло и со добри дела да се украсиме“. Нека овие две мисли ни бидат мисли-водилки на сите нас! - со многу емоции и возбуда го заврши своето заблагодарување Аргировски.

Општ впечаток беше дека ова е една од ретките промоции на која присуствуваа толку голем број луѓе. Книгата, како што рече еден од дискутантите, е и своевидна читанка и учебник за истражувачко новинарство, но и за случувањата во СЗПМ и пошироко.

Ц. Илиева



ВО ЧЕСТ НА ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА МАЈКА ТЕРЕЗА ЗА СВЕТИЦА

Настан што долго ќе се памети


Мајка Тереза спаси милиони животи и ја врати свеста кај луѓето за вредноста на човековиот живот

По повод прогласувањето на Мајка Тереза за светица, што се случи на 4 септември 2016 година во Ватикан - Рим од папата Франциско, овој настан во Скопје беше одбележан со мошне обемна и пригодна програма. Во рамките на одбележувањето на овој значаен настан, на 11 септември 2016 година во Скопје, на плоштадот „Македонија“ се одржа света понтификална миса која ја предводеше специјалниот пратеник на папата, сараевскиот надбискуп, кардиналот Винко Пулиќ. На мисата за светицата Мајка Тереза говореше претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов.

Единствениот вистински начин да ја покажеме нашата почит кон Мајка Тереза е да живееме со сите наши најдлабоки верски, етнички и идеолошки разлики. Мајка Тереза им служеше на сите оние кои страдаат, им даваше надеж на безнадежните и сила на исцрпените. Таа удоми илјадници сираци и усреќи илјадници семејства. Со Редот на милосрдиеот, Мајка Тереза спаси милиони животи и ја врати свеста за вредноста на човечкиот живот, за неотуѓивото човечко достоинс-

тво. И постојано потсетуваше дека светот не е гладен само за леб, туку уште повеќе за љубов, за признавање, за почитување. Со сето тоа таа си изгради жив споменик, потраен и повеличествен од сите наши споменици - истакна, покрај другото, претседателот д-р Ѓорге Иванов.

Во организација на граѓанската асоцијација „Скопјанката Мајка Тереза“, на 5 септември, во спомен-домот на Мајка Тереза во Скопје беше одржана свеченост која започна со настапот на женскиот хор „Смирна“, а потоа со пригодни зборови кон присутните се обрати големиот хуманист и почесен претседател на ГА, проф. д-р Љупчо Ајдински. Следуваше исполнувањето на музичката точка со познатата арија „Аве Марија“ во изведба на оперската певица Серафина Кантаузо, а потоа се обрати и Диме Петрушевски, претседател на ГА „Скопјанката Мајка Тереза“, што постојано го негува и долги години го афирмира ликот и делото на светицата чие име ова здружение го носи. Тој особено ја истакна заложбата и придонесот на првиот претседател на оваа асоцијација - новинарот и публицист Стојан Тренчевски (1955-2015), кој со своите книги за Мајка Тереза придонесе нејзиното име да стане синоним на хуманоста и милосрдиеот во светот. На свеченоста се претставија и хорот „Серенада“, познатата пејачка Виолета Томовска, а стихови за светицата кажуваа поетесите Сава Таковска, Ани-та Бошкова, Евдокија Петрушевска и



младата средношколка Дијана Дурлевиќ. Носителот на хуманитарната акција „Цвеќето на мирот“ - ликовниот уметник Живко Поповски-Цветин, црташе слики и ги подаруваше на присутните гости.

Во мошне свечена и пријатна атмосфера помина и доделувањето на годишните награди и благодарници на најуспешните хуманитарни организации и поединци во Република Македонија. Статуетки со ликот на Мајка Тереза и благодарници добија: хуманитарната организација „Каритас“ од Скопје поради активностите во врска со помошта на бегалците од Ирак, Либија и Сирија (наградата ја прими монсињор Антон Церимотиќ), УНХЦР - меѓународна хуманитарна организација со седиште во Скопје за финансиска поддршка на многу институции и поединци во Република Македонија (наградата ја прими Мохамед Ариф), Влатко Ѓорѓиевски, директор на месната индустрија МИК од Свети Николе, за подареното количество прехранбени продукти на населението погодено од поплавите во Скопско, Слободан Митровиќ, кој ја доби наградата во името и активностите на Црвениот крст на Македонија и Веле Богатиновски, од селото Вратница, Тетовско, кој живее во Швајцарија, човекот што на северната скопска сообраќајна раскрсница предупреди многу луѓе и на тој начин им ги спаси животите од поплавата во Скопско, на 6 август годинава.

И. Глигоровски

ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ

За спортување не се важни годините

Никола Иванов-Аспарух од Штип, без прекин од младоста до пензионерските денови се занимава со спорт. Тој е дете на прогонот од граѓанскиот егзодус во Грција. Напуштајќи го родното село во Егејска Македонија, неговото семејство со седум деца се населило во Варсаково, Штипско. Тука Иванов го завршил основното и тогашното стопанско училиште, каде што изучува занает. Омилен предмет му бил предвојничка обука, каде што се докажува како добар стрелец со боева пушка и учествува со екипа на републички натпревар, во младинска конкуренција на ниво на Македонија. Неговата екипа освојува прво место.

Од тоа првенство ми започна спортската кариера на успешен спортист. Покрај стрелањето, започнав да играм и ракомет и станав прв голман на „Текстилец“. Во 1956 година, со Симеон Ренцов станавме републички прваци во повеќебој, а во 1959 година бевме земени во атлетската репрезентација на Македонија и победивме на 100 и на 400 метри. По овие успеси ме зедаа на семинар за тренери за ракомет, атлетика и фудбал. Потоа, 25 години, заедно со Боби Николов го водевме фудбалскиот клуб во населбата Три Чешми - вака Аспарух во еден здив ги набројува своите успеси од младоста, која му буди убави спомени.

Спортот за мене е најголемо задоволство и рекреација. За мене, а секако и за сите други спортисти, без разлика на годините, спортот ги чува виталноста и здравјето. Од пензионирањето во 2006 година работам како тренер на сите атлетски дисциплини во ЗП-Штип, а Димитар Папаров ги води таканаречените салонски дисциплини: шах, домино, табла и пикадо. За секој пензионер што има дарба за некоја спортска дисциплина, во нашето здружение има место, но покрај дарбата и желбата за спортување, многу се битни секако и редовните тренинзи.



Цветна Спасикова

Од 2006 година нашето здружение било 7 пати прво на Регионалните спортски игри во седмиот регион, а на Републичките, најголем успех ни е четврто место. Имаме освоено први места во дисциплините: шах, пикадо, влечење јаже, трчање на 60 метри - жени, на 80 метри - мажи, а сме постигнале повеќе втори места и многу трети места. Со цел да постигнеме подобри резултати планираме обновување на екипите со нови спортисти-пензионери, бидејќи времето си го чини своето. Исто така планираме обновување на опремата и санирање на терените, бидејќи се надеваме дека во 2017 година Регионалните спортски игри ќе се одржат во Штип. Треба да се покажеме како добри домаќини - вели ветеранот Аспарух, кој додава дека со раководството на ЗП-Штип и Карбинци и на СЗПМ има разбирање и поддршка за сите потреби.

На крајот Иванов порачува: „Спортувајте - здраво е и убаво ќе се чувствувате!

МИЛЕ ГРДАНОСКИ ОД ЗП-ПРИЛЕП

Човек-птица на 78 години

Отсекогаш постоела исконска желба човекот да лета, да се вивне како птица во височините и да гледа од „птичја“ перспектива. На Миле Грданоски тоа му се остварило по пензионирањето. Тој по професија е машински инженер, а од јануари 2003 година е член на ЗП-Прилеп. Пред да се пензионира работел во фабриката „11 Октомври“, а потоа до крајот на работниот век во Тутунскиот комбинат како раководител на развој.

На почетокот како пензионер работел на проекти со компјутерско цртање и 2-3 години занимавајќи се со тоа се префрлил на компјутерски комуникации скоро на сите социјални мрежи. Поставувајќи постови на скоро сите социјални мрежи, особено на Твитер и на Фејсбук и од коментарите што ги добивам тие се одлично поминати и примени. Така, по 3-4 часа дневно минувам седејќи пред компјутерот - вели овој 78-годишен витален пензионер.

Миле Грданоски отсекогаш се занимавал и со спортско планинарење. Своевремено ја основал спелеолошката секција при едно од мошне активните планинарски друштва во поранешна Југославија - прилепското „Златоврв“. Со планинарите од ова друштво ги пропешачил скоро сите планини во Македонија и пошироко во регионот.

За планинарењето и љубовта кон него Миле говори со задоволство и кажува дека му биле интересни височините, чистиот воздух и движењето. Како пензионер и вљубеник во планинарењето, преку Интернет се интересирал за екстремните спортови, не само во планинарењето, ами и во водата и воздухот. Како спелеолог се спуштал во многу пештери и планински јами во поранешна Југославија, Бугарија и пошироко. На 7 јули годинава, на Светското првенство во летање змејови, што се одржа во Крушево, леташе и пензи-



онерот, 78-годишниот Миле Грданоски.

Полетавме со параглајдер-тандем од Мечкин Камен од 1.400 метри надморска височина, а бидејќи термичкиот столб беше исклучително силен, не дигна со пилотот Игор од Скопје на височина од 2.500 метри. Јас едно време бев и копилот и пилот и управував со параглајдерот. Истовремено се снимав со специјална широкоаголна камера. Воопшто не почувствував страв. Тоа беше прекрасно доживување уште со одвојувањето од копното. Така и мене ми се исполни онаа исконска желба да бидам слободен како птица и да се вивнам во височините - вели Миле Грданоски.

Кирил Ристески